




5 дена / 4 ноќи
30.12–03.01.2019

Лет од Белград



1 ден (30.12.2019) БЕЛГРАД –МОСКВА

Состанок на групата на аеродром Никола Тесла два часа пред поаѓање во 04.15 часот. Лет со авиокомпанијата Air Serbia во 06.15 часот (лет JU 650) . Слетување на аеродромот во Москва -Шереметјево во 11.05 часот. **Панорамско разгледување** на градот со автобус (без влез во објекти): центарот на градот, Црвениот плоштад, Кремљ, Црквата на Василиј, Бољшој театарот, Црква на Исус Христос Спасителот, Новодевичанскиот Манастир, видиковецот Врапчево брдо, Универзитетот “Ломоносов”, Паркот на победата и други. Во вечерните часови **факултативна посета на Московското Метро** во вечерните часови, особено на некои од најубавите метро станици кои се налик музеи со бројни мозаици, скулптури, итн. **Сместување во хотел. Ноќевање.**

2 ден(31.12.2019) МОСКВА

Појадок . Факултативна посета на Музеот Бородинската битка -посветен на војната на Наполеон во 1812.Главен експонат на музејот е панорамаата, кое преставува огромно сликано платно со димензии 115 x 15м, кое виси во затворен круг и преставува еден од најтешките моменти на војната на Бородинското поле. Навечер одење до Црвениот Плоштад(со метро,со водич), каде традиционално со голем огномет се пречекува Новата Година. **Ноќевање**

3 ден(01.01.2020) МОСКВА

Појадок. Слободен ден за индивидуални активности, или **факултативна посета на Кремљ**, најстариот дел од историскиот центар на Москва со извонредна убавина на архитектонски и уметнички комплекс. Прошетка по делот на црквата Успесение на Архангел, палатата каде се наоѓа ризницата на Царска Русија. Големо историското и уметничкото богатство на Московскиот Кремљ, кои се собрани во една збирка од која е настанат Музејот (Богатството од Царска Русија), кој е под заштита на УНЕСКО. Посета на палатата на оружјето, ризницата на царска Русија. Враќање во хотел и слободно попладне/вечер за одмор и индивидуални активности, или **факултативно вечерно крстарење** во река – пловење со ексклузивниот брод -ресторан Radisson. **Ноќевање**

4 ден (02.01.2020) МОСКВА

Појадок. Факултативна посета на **Сергиев Посад** (поранешен Загорск, 70 километри од Москва), еден од најстарите и најголемите руски манастирски комплекси, како и поранешна резиденција на рускиот патријарх. Потоа, разглед на Тројствената лавра на Св. Сергеј. Слободно време. **Ноќевање** .

5ден(03.01.2019) МОСКВА–БЕЛГРАД

Појадок. По одјавување на хотелските соби, организиран трансфер до аеродром во 07.50 чаот. Лет за Белград во 11.50 часот (JU 651) . Пристигнување во Белград во 12.50 часот.

ХОТЕЛ 4* (МОСКВА)	ВРЕМЕ НА ПРЕСТОЈ	30.12 – 03.01.2019
	УСЛУГИ	ВВ
	НОЌЕВАЊА	4
Редовна Пакет Цена по лице во двокреветна (1/2) соба(со вклучени аеродромски такси)		588 € / 36.456мкд
Дете 2-11.99г во соба со 2 возрасни на помошен лежај		540€ / 33.480мкд
Доплата за еднокреветна соба		95 € / 5890 мкд

Цената влучува:

- Авионски превоз Белград – Москва – Белград .
- Аеродромски такси во висина од **112еур / 6.950 мкд**(подложни на промени
- 4 ноќевања со појадок во хотел 4* .
- Организиран трансфер аеродром – хотел – аеродром, според програма.
- Панорамски разглед на градот со водич на српски јазик (без влезници во објекти).
- Техничко водство / Пратител на групата.

Цената не вклучува:

- Индивидуални трошоци и дополнителни оброци и пијалоци кои не се наведени во програмата.
- Задолжително патничко осигурување
- Факултативни излети:

Факултативи:

- **Кремљ** – 55 еур (***) Се резервира однапред, во агенција!)
- **Сергиев имот** (Поранешен Загорск) – 40 еур
- **Московско Метро** (прошетка) – 10 еур
- **Боородинска Битка** – 30 еур
- **Крстарење** по река – 35 еур

✚ Во цените за факултативни излет се вклучени превоз, влезница (каде што ја има), локален водич. Минимален број на патници за реализација на излетите е 15 лица. За помалку пријавени лица (10-14) факултативата би можела да се реализира но со јавен превоз.

✚ За реализација на Кремљ пријавување и плаќање е веднаш со правење на резервација во агенција.

Забелешки:

- За ова патување потребен е валиден биометриски пасош (виза за туристичко патување не е потребна)
- За резервации потребен е аванс од 40% од вкупниот износ на аранжманот.
- Целосна уплата, најдоцна петнаесет (15) дена пред започнување на аранжманот.
- Организаторот на патувањето го задржува правото, во случај на промена на цената на превозот (авионските билети), да ја промени и цената на аранжманот.
- Доколку не се оствари минималниот број на патници, организаторот го задржува правото да го откаже или да ја зголеми цената на аранжманот како и цените на факултативните излети.
- Агенцијата го задржува правото за отказ на аранжманот 7 дена пред патувањето.
- Распоредот и содржината на посетите и разгледите може да претрпи промена во зависност од состојбата на терен.
- Факултативните излети се плаќаат исклучиво во валутата на земјата која е цел на патување, на лице место.
- Содржината на Панорамските тури и разгледите се подложни на промени условени од оправдани причини, (застој во сообраќајот, локални штрајкови, лоши временски услови...)
- Цените се однесуваат за сместување во стандардни соби.
- Категоризацијата на хотелите е врз основа на категориите во договорот помеѓу организаторот на патувањето и партнерот. Во случај на надна промена организаторот не сноси одговорност. Видот и квалитетот на храната зависат од категоријата на хотелот и организаторот нема влијание на истата. Распределбата на соби во хотелот врши исклучиво рецепцијата по пристигнување во хотелот. Организаторот не може да влијае на спратот, позицијата на собата или големината на креветите, освен во случај кога има доплата за истите.
- За сместувањето на патниците задолжен е придружникот / представникот на групата. Еден хотелски ден како и услугите во истиот се рачуна од 14:00 час од денот на важноста на аранжманот до 12:00 часот на пладне на последниот ден на аранжманот, без разлика кога (во зависност од саатниците на летот, на кои организаторот не може да влијае) гостинот ќе влезе / излезе од хотелот. Секое користење на собите и услугите во хотелот, првиот ден пред 14.00 час / последниот ден по 12:00 час се подложни на дополнителни трошоци кои ги наплаќа хотелот. За периодот од напуштањето на собите до моментот за трансфер до аеродром, секогаш се обезбедува простор за складирање на багажот.
- Дополнителните односно помошните кревети најчесто се на расклопување, и често пати со помали димензии од стандардните кревети. Некои од хотелите не нудат можност за дополнителен кревет, и во истите децата го делат истиот лежај со родителите.
- Цената на аеродромските такси е подложна на промена и не зависи од организаторот на аранжманот туку од самата авио компанија. Точната цена на аеродромската такса се утврдува при издавањето на авионската карта, најдоцна 48 часа пред почеток на патувањето.
- Организаторот го задржува правото на промена во програмата кои се однесуваат на распоредот на поедини содржини заради објективни околности.
- ги молиме патниците внимателно да ги прочитаат општите услови на патување за агенции членки на сктм кои се составен дел на оваа програма.
- Организаторот не сноси одговорност за евентуалните поинакви усни информации за програмата на патување.

Цените се изразени во евра во денарска противвредност 1€ = 62 денари. Плаќањето е исклучиво во денари

Важат општите услови за патување на ТА Феријал Кашиков и СКТМ